

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 21 март 2022 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Младеновски Среќко од Куманово УП2 09-42/22 од 9 март 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-69 од 9 февруари 2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-69 од 9 февруари 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Младеновски Среќко од Куманово до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-42/22 од 9 март 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-69 од 9 февруари 2021 година на КЕЦ Куманово, издадено поради непостоење на технички услови за објект во во с. Дејловце, Старо Нагоричане.

Според жалителот, на 10 метри од објектот има нисконапонска мрежа, а до пред 10 години татко му бил приклучен но поради фактот што никој не живеел таму, биле исклучени по нивно барање. Во близина има и други приклучени куќи.

Според Електродистрибуција, жалителот нема доставено Решение за легализација или Одобрение за градење, меѓутоа објектот е веќе внесен во имотен лист. Потенцијални баратели нема. Во моментот падот на напон во точката на приклучување е 16,88%, а во крајна точка на изводот 28,65%. Пропишаните граници на отстапување од номиналниот напон во нормален режим на работа се +/-10%. Што значи дека нема да може да биде обезбедено сигурно, квалитетно и доверливо снабдување со електрична енергија. Исто така, приклучувањето на барателот може да влијае и врз квалитетот на снабдувањето на останатите корисници.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 17 март 2022 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-42/22 од 9 март 2022 година со прилог:
 - Полномодно од жалителот за Драган Трајковиќ од Куманово
 - Копија од лична карта
 - РОБСП 11-69 од 9 февруари 2022 година на КЕЦ Охрид
 - Слики од објектот и мрежата во близина

- Имотен лист бр. 375 за повеќе КП, КО Дејловце
- 2. Одговор на Приговор и Дополнителни докази од 15 март 2022 година со прилог:
 - GIS скица
 - БСП-1 образец од 4 февруари 2022 година

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Имено, вредностите на падот на напонот се надвор од дозволените граници, а со приклучување на објектот на жалителот истите дополнително би се влошиле.

Согласно член 35 став (1) точка 3) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога приклучувањето на корисникот на дистрибутивната мрежа, според податоците содржани во барањето на корисникот, може да предизвика загрозување на сигурноста во снабдувањето на останатите корисници.

Имајќи го предвид горенаведеното се утврди дека не постојат технички услови за приклучување на објектот, односно Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега приговараното Решение, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–42/22
21 март 2022 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски